



Golf Life 2.0 TDI 150 DSG

Ниво на опременост	LIFE
Зафатнина на моторот	1968 ccm
Моќност	110 KW (150 HP)
Менувач	DSG 7 степен
Седишта	5
Дожина x ширина x висина	4284 x 1789 x 1491
Волумен на багажник	381
Резервоар за гориво	50 l
Потрошувачка на гориво	3.9 /100 Km
Боја	Црна Бисерна (Deep Black)
Внатрешност	Црна (Soul Black)
Емисија на CO2:	102 g/km

Дополнителна опрема без доплата

0XE	Упатство на македонски јазик	B64	Внатрешен код
4G0	Без поддршка при вртење	GW0	Без Car2X
5D1	Стандардна носечка фреквенција	KA2	Задна камера
6K0	Без систем за автономно сопирање	NZ2	Систем за повик при итен случај (зависен од локалната инфраструктура)
7Y1	Систем за промена на лента Side Assist	PF1	Систем за помош Lane Assist, електрично преклопливи ретровизори со периметарско осветлување
8G1	Асистент за долги светла Light assist	PLA	Пакет Light & Sight
8T6	Темпомат со ограничувач на брзината	PRD	Резервно тркало, челично со намалени димензии, алат и дигалка
9JB	Изведба за пушачи со пепелник и запалка	SZ6	Внатрешен код
9P3	Звучно и светлосно предупредување за неприкачени појаси за возач и совозач	Y9Z	Типско одобрение WLTP
		YOR	Подготовка за WeConnect и WeConnect Plus



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

32.471 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

2.006.707 денари

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 725
Тел. 02 26 03 768

office@porsche.com.mk
www.volkswagen.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia

Golf Life 2.0 TDI 150 DSG



Сериска опрема

- » 5 врати со електрично движени стакла
- » Предупредувачки триаголник
- » Предните седишта со висинско подесување
- » Стартување на моторот без клуч, централно заклучување со далечинско управување, без Safelock
- » Воздушни перничиња за возач и совозач со можност за деактивирање на совозачкото перниче
- » Централен потпирач за раце напред, висински и наложно подесив
- » Лумбарна поддршка на предните седишта
- » Предни светла LED, рефлекторски
- » Задни светла во LED комбинирана изведба
- » App-Connect (Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrolink), гео-зависно
- » Поврзување со мобилен телефон Bluetooth со можност за бежично полнење
- » Радио Composition (8.25 инчен екран во боја чувствителен на допир, FM прием)
- » Преслекување на седиштата, текстил "Maze"
- » Дигитален радио прием DAB+
- » Електронска контрола на стабилноста со електромеханичко засилување на сопирањето
- » Мултифункционален кожен волан (за DSG и со типтроник)
- » Неподелена задна клупа, асиметрично поделен и преклоплив заден наслон со централен потпирач за раце
- » Зелено тонирани термоизолациони стакла
- » Воздушни завеси напред и назад вкл. Странични воздушни перничиња напред
- » Електрично подесиви надворешни ретровизори, со греење
- » Паркинг сензори напред и назад со графичко и звучно предупредување за пречки
- » Звучници напред и назад, 6+1
- » Поврзување со компатибилни паметни телефони
- » Алу фелни "Norfolk", 16", 7J x 16, пневматици 205/55 R16
- » Автоматски клима уред Climatronic Air Care
- » Амбиентно осветлување во внатрешноста со можност за избор од 10 бои
- » Електрична паркинг сопирачка со Ауто Холд функција

*Доколку е нарачана дополнителна опрема, отпаѓаат соодветните ставки од сериската опрема